

Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија
ЕТИКА ПРЕС Скопје
Бр. 273/0306
22.06.2020 год.
Скопје

Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата одржана на 18 јуни 2020 година, врз основа на примена жалба од Кабинетот на министерката за одбрана, Радмила Шеќеринска, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Интернет – порталот „Инфомакс“, со текстот насловен „(Видео+фото) Шеќеринска ужива во Маврово: Ѓемиња се тераат на вилаетот на Радмила додека скопјани битисуваат во 30 квадрати“, го прекрши Кодексот на новинарите во членовите 1 и 13.

Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов 54/2
1000 Скопје, Македонија

www.semm.mk info@semm.mk (02) 3222-595



ЖАЛБА

До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 8 јуни 2020 година, Кабинетот на министерката за одбрана на Република Северна Македонија, Радмила Шеќеринска, поднесе жалба за текстот со наслов „(Видео+фото) Шеќеринска ужива во Маврово: Ѓезмиња се тераат на вилаетот на Радмила додека скопјани битисуваат во 30 квадрати“, објавен на 7 јуни 2020 година, на интернет – порталот „Инфомакс“ (www.infomax.mk).

Во жалбата се наведува дека оспорениот текст изобилува со невистини, подбуџнувачки произволности и шпекулации пласирани како факти, чија цел била да ја изманипулираат и да предизвикаат негативно чувство во јавноста.

Од Кабинетот на министерката Шеќеринска сметаат дека интернет – порталот „Инфомакс“, освен преку изнесените невистини и манипулации, го прекршил и основното новинарско начело да побара став, коментар или потврда од засегнатите страни, односно личноста на која се однесува написот.

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ

Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, стапи во контакт со интернет – порталот „Инфомакс“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Медиумот не одговори на наводите на жалбата.

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

Комисијата за жалби утврди дека жалбата е **ОСНОВАНА**. Комисијата едногласно одлучи дека Кодексот на новинарите на Македонија е прекршен во членот 1, а со мнозинство гласови и во членот 13.

Член 1: „Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата не може да се потврди, или станува збор за претпоставка, односно шпекулација, тоа треба да се каже и да се објави. Точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно.“

Член 13: „Новинарот треба да прави разлика меѓу фактите и мислењата, меѓу веста и коментарот“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА

На седницата на 8 јуни 2020 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.

Членовите на Комисијата, најнапред, утврдија дека се работи за текст без автор, во чии рамки се објавени четири фотографии и куса видео - снимка, на кои наводно е прикажана викенд - куќата на министерката за одбрана Радмила Шеќеринска во Маврово. Исто така, Комисијата утврди дека се работи за видео кое што е преземено од социјалната платформа „Твитер“, со следниов коментар во видеото „Шекеринска гласаше за карантин во Скопје, додека таа ужива во вилата на Маврово скопјани се мрцварат у 30 квадрати...епа нема правда, нема мир...“.

Комисијата се согласи дека текстот произлегува од јавниот интерес и дека државните функционери, во случајов, министерката за одбрана Шеќеринска се легитимна новинарска цел и треба да подлежат под силен јавен надзор. Но, од друга страна, Комисијата заклучи дека порталот „Инфомакс“ објавил нецелосно проверена и необјективна информација. Насловот е наведувачки и предимензиониран, а тврдењата дека во „вилаетот на министерката во Маврово се тераат гезмиња“ немаат никаква аргументирана потврда, ниту во самата содржина, ниту со објавените фотографии и видео - снимка.

Во овој контекст, Комисијата најде дека новинарскиот производ е едностран, а во текстот е изоставено основното новинарско правило да се побара одговор од засегнатите страни, во случајов, од министерката Шеќеринска.

Оттука, Комисијата за жалби најде дека во текстот на интернет – порталот „Инфомакс“ е прекршен **членот 1** од Кодексот на новинарите, отстапка која е нагласена во насловот и во следната реченица:

„Шеќеринска ужива во Маврово: Гезмиња се тераат на вилаетот на Радмила додека скопјани битисуваат во 30 квадрати.“

„Вицепремиерката и министерка за одбрана, откако гласаше за затварање на скопјани, исто така го избегна 80 часовниот полициски час и помина три дена во својата викенд куќа во Маврово.“

Постулат на новинарската професија е да се обезбеди „втора страна“, особено во случаи кога новинарот изнесува сомневања или обвинувања или кога некој е предмет на напад и критика. Проверката на податоците и точноста се морални императиви на новинарството, затоа новинарот е должен да ја провери информацијата од што е можно повеќе извори, а најмалку два меѓусебно неповрзани извора.



Во продолжение, Комисијата утврди дека во текстот е прекршен и **членот 13** од Кодексот на новинарите, според кој новинарот треба да прави разлика меѓу фактите и мислењата, меѓу веста и коментарот. Ваквата отстапка е забележлива во следната реченица од текстот:

„Додека скопјани седат во своите домови, некои во 30 квадрати, Шекеринска ужила во вилата на Маврово.“

Новинарите имаат право на свое мислење, став и вредносен суд, но не смеат сопственото мислење да го камуфлираат како факти. Мора да биде јасно разграничено што се факти и информации, а што коментар, претпоставка или став на авторот за да се избегнат дезинформирање и манипулирање со публиката.

Членовите на Комисијата, на крајот, се согласија дека критичкото следење на настаните, а особено на работата на носителите на јавни функции и државни установи се меѓу главните задачи на новинарите, но тоа секогаш треба да биде во согласност со новинарските начела.

Комисијата констатира дека предметниот текст на „Инфомакс“ по принципот „copy - paste“ е преземен и објавен во уште неколку други интернет - портали, од кои дел се предмет на жалба пред Советот за етика.

* * *

Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.

Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Мери Јордановска, Теофил Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска и Ердем Ахмет.

Се обврзува интернет - порталот „Инфомакс“ (www.infomax.mk) во согласност со членот 18 од Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

Со почит,
Совет за етика во медиумите на Македонија

Претседател на Комисијата за жалби
Мирче Адамчевски



Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов 54/2
1000 Скопје, Македонија

www.semm.mk info@semm.mk (02) 3222-595

